

Градоначалникот на Општина Битола, Владимир Талески, потенцира дека во неговата Општина Албанците се околу 4 проценти и нивниот глас се почитува толку колку што треба.

"Единствена одлука донесена во Општина Чаир, без да се почитува Бадентеровиот принцип беше донесување на одлуката за грбот и за знамето. Таков чекор презедовме на моја иницијатива. На тој начин сакав да помогнам во тоа време граѓаните или поточно граѓаните Македонци да сфатат какво е чувството да бидеш мајоризиран", вели Изет Меџити.



СПОРЕД ИЗЕТ МЕЏИТИ, ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ЧАИР, НЕМА НЕЗАВИСНИ ГРАДСКИ ТАТКОВЦИ



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ГРАДОНАЧАЛНИЦ МАЈОРИЗАЦИЈА

Примерот на пратениците на Демократската унија за интеграција, кои не го признаваат легитимитетот на Владата на Груевски, го следат и нивните партиски колеги, градоначалниците. Наместо да ја остават партиската припадност настрана и да се посветат на функцијата за која се избрани, да ги штитат интересите на граѓаните, тие стануваат партиски послушници, а нивните потези ги контролираат матичните партии.

Всушност, како што ќе рече и првиот човек на Општина Чаир, кој е од редовите на ДУИ, не постои ниту еден градоначалник кој не е партиски зависен, а и тие кои се прокламираат како независни се под некакво влијание. Тоа е реалноста во нашата држава, иако повеќето градоначалници тоа не сакаат да го признаат.

"Точно е тоа - вели - Меџити - дека ние законски им припаѓаме на сите граѓани и работиме за нивно добро. Меѓутоа, кога станува збор за подобрување на животниот стандард, нема механизам кој би се однесувал на тоа доброто да биде само за членовите на ДУИ или само за

Албанците. На пример, осветлувањето на Чаир е во прилог на сите граѓани, а не е само во прилог на моите приврзаници, тоа се однесува и на асфалтирањето, средувањето на подземната инфраструктура. Довербата на граѓаните е поголема кон локалната самоуправа, бидејќи таа е најблиска власт и најлесно може да се дојде до неа. Но, треба да се има предвид дека кога јас се кандидирав за градоначалник, се кандидирав како кандидат на ДУИ, а не како независен и ќе ја бранам оваа опција до последен момент. Но, во никој случај со тенденција да страдаат граѓаните или, пак, да ги злоупотребиме. Мислам дека ова е реалност и не можеме да бегаме од тоа, независно дали тоа некому му се допаѓа или не".

ЗЛОУПОТРЕБА

Една од причините поради кои сопартијците на Меџити го напуштија законодавниот дом, според нив, беше злоупотребата на Бадентеровото правило. Колку овој градоначалник го почитува

ова правило кога станува збор за гласот на заедниците во неговата Општина?

"Во Општината Чаир, од моето доаѓање до сега, главно, се почитува Бадентеровото правило. Имаше само еден случај кога не се почитуваше. И искрено кажувам таков чекор презедовме по моја иницијатива. Единствена одлука донесена во Општина Чаир, без да се почитува Бадентеровиот принцип, беше донесување на одлуката за грбот и за знамето. На тој начин сакав да помогнам во тоа време граѓаните или поточно граѓаните Македонци да сфатат какво е чувството да бидеш мајоризиран. Тоа беше мој чекор за да се сфати сериозноста на состојбата од страна на сите граѓани. Мислам дека уште еднаш има тенденција Албанците да бидат мајоризирани, а тоа чувство е горко и многу тешко го прифаќаат. Бев и цврсто сум убеден дека ова чувство на мајоризација на Албанците е главна причина зашто дојде до конфликтот во 2001 година. Во минатото, од времето на комунизмот и од 1990 до 2001 година, Албанците во сите случаи беа мајоризирани. И тогаш имаше конкретни барања за зголемување на пра-



Дали зад добрата соработка меѓу градоначалникот на Чаир и претседателот на ЗЕЛС стои политичка позадина? Претседателот на ЗЕЛС е човек од СДСМ, а градоначалникот член на ДУИ.

"За среќа, можам да кажам нешто друго. Точно е дека имам добра соработка со Андреј Петров, но имам многу добра соработка и со градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ, со градоначалникот на Бутел. Градоначалниците на општините Аеродром и Кисела Вода се од ВМРО-ДПМНЕ и двајцата се Македонци, но до ден денес не успеале да направат делбен биланс меѓу двете општини, така што сè уште се занимаваат со проблемот затекнат уште на почетокот. Општините Чаир и Бутел, кои се од две политички и две различни етнички провиниенции одамна го направија делбениот биланс. Одлична соработка имам и со господинот Костовски и не можам да го спорам нивниот легитимитет. Не можам да го спорам легитимитетот на господинот Коце Трајановски во Гази Баба. Ние не можеме да го спориме легитимитетот и на Груевски во македонскиот дел, но ние во Македонија функционираме во етнички партии. Треба да се има предвид дека ние го спориме легитимитетот на оваа Влада, бидејќи во неа албанскиот дел од Албанците го претставуваат оние кои ги изгубија изборите и тоа не е демократско право и затоа се појавија овие проблеми".

ИТЕ "ТРЕНИРААТ" НА ЕНТИТЕТИ

вата во образованието и во други делови, но секогаш беа исклучени и тоа немаше да биде изгласано во Собранието. Мојата одлука беше со тенденција да се помогне за новата состојба, а не беше со никаква друга намена. Не дека имав потреба да наметнам таква волја и да покажам дека еве јас можам тоа да го направам, туку тоа беше во прилог на Македонците, обичниот граѓанин да сфати дека чувството на мајоризација не е добро и дека тоа може да рефлектира негативни појави во општеството. Не се работеше за суета, туку да придонесам состојбата да биде посериозно сфатена во тој момент.

Но, имам точни информации од други општини, каде Албанците не се 20 отсто, туку многу помалку, симболично 2-3 отсто, како во Бутел, Битола каде воопшто не сакаат да слушнат за Баденеровиот принцип".

Градоначалникот на Општина Битола, Владимир Талески, потенцира дека во неговата Општина Албанците се околу 4 проценти и нивниот глас се почитува толку колку што треба.

Нешто на што постојано се инсистира

е соодветната и правична застапеност во институциите на системот. Дали овој принцип е применет во Општина Чаир?

"Во минатото - посочува Меџити- не беше воопшто почитувано правилото за правична застапеност. Кога дојдов на оваа функција, од 50 вработени во администрацијата, најдов само еден Турчин и една Албанка, која беше без решение, со договор на дело. За година ипол односот веќе е сменет и во администрацијата на Општина Чаир ги има сите ентитети. Присутни се сите заедници, освен ромската, ќе кажам и по моја вина и по вина на самите. Имав неколку контакти со таа заедница, барав тоа да биде висококвалификуван кадар, кој ќе биде способен да им помогне на луѓето од Топана, каде се присутни Ромите. Но, мислам дека до крајот на мандатот ќе имам и од таа заедница. Главен услов при вработувањето беше способноста, квалификуваноста, образованието. Може да се каже дека Општина Чаир ќе биде пример каква треба да биде една администрација, дека треба да им служи на граѓаните и по способноста, но и по различноста".

ТЕНДЕРИ

Дека сепак е во прашање политиката на матичната партија покажува и неодамнешната изјава на Меџити, која оди во насока на тоа дека градоначалниците на ДУИ немаат проблем со Заедницата на единиците на локалната самоуправа, која еневладина организација, туку проблемот е во централната власт.

"Впечатокот кој го потенцирав на седницата на градоначалниците и на претседателството на ДУИ, одржана во Чаир, е дека проблемот не е со ЗЕЛС, бидејќи ЗЕЛС е неевладина организација која треба да ги штити интересите на сите 85 општини. Нашите забелешки беа дека ЗЕЛС треба да биде поактивна, присутна во медиумите и погласно да го брани процесот на децентрализација, без разлика за која општина се работи. Тоа беше прифатено и на последната седница на Управниот одбор на ЗЕЛС во Струмица и мислам дека таму има ново движење. проблемот е во тоа што нема никакви контакти меѓу централната власт и албанските општини, бидејќи освен Сарај во другите албански општини градоначалниците се од ДУИ и од ПДП. Обвинувањето не е во однос на средствата и дотациите, бидејќи тие се законски утврдени. Нашето обвинување е во однос на отворените тендери за странски инвестиции во одредени општини, како што се Аеродром, Кисела Вода, Прилеп и други. Во текот на овие 6 месеци не е отворен ниту еден тендер во некоја албанска општина и ова негатив-

АКО ЗЕЛС НЕ Е ПОАКТИВНА ВО ОДБРАНА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА, ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ ОД ДУИ ЌЕ ЈА НАПУШТАТ

но се рефлектира кај населението. Секој граѓанин ќе се праша зошто да плаќа даноци кон државата и други давачки кога таа не враќа ништо во нивните општини. Ова не оди во прилог на меѓуетничките односи и во прилог на евроинтеграционите процеси на нашата држава".

Сепак, кога се во прашање донациите внимание заслужува и новоизградената општинска зграда за која градоначалникот Меџити вели дека е изградена со донација од Европската агенција за реконструкција во рамките на КАРДС програмата. Одлуката ја донела претходната Влада, а работата е завршена сега. Посредник бил претходниот министер за локална самоуправа Ризван Сулејмани.

Од ваквата ситуација страдаат само граѓаните.

"Тоа е точно. Ова го тврдеме уште пред 6 месеци. Ако нема нормален политички дијалог и ако не се почитува гласот, кој е најдемократското средство во една демократска држава, тогаш произлегуваат вакви проблеми и ако не се преземат соодветни чекори тие од ден на ден се зголемуваат".

Во однос на прашањето дали градоначалниците на ДУИ ќе формираат нова ЗЕЛС, Меџити одговара:

"Писмено ќе го информираме Секретаријатот за локална самоуправа при ДУИ за тоа кои се нашите проблеми со кои се соочивме во текот на овие шест месеци. Мој впечаток е дека не се работи за тоа дали ќе бидеме во ЗЕЛС или не. Ако ЗЕЛС е поактивен и го брани процесот на децентрализација, нема да има потреба од формирање на некаква нова невладина организација, нов ЗЕЛС или албански ЗЕЛС. Ако потпадне под притисоците на дневната политика, треба да се излезе од него", вели Меџити.

Проблем настана и околу ингеренциите на 4 градоначалници во сферата на образованието, кои им ги одзеде министерот за образование, а потоа им ги врати, при што го изостави градоначалникот на Желино. Првиот човек на Општина Гостивар, Невзат Бејта, потенцира дека одземањето на ингеренциите се должи на политичкиот реваншизам.

"Министерот прво почна со ПДП за да види како ќе реагира. Кога беа одземени ингеренциите во Желино и кога инспекторатот на Министерството за образование констатира дека сè е в ред со процедурата само се работеше за волја на министерот да ги одземе тие ингеренции и да постави свој директор во Желино, ние како ЗЕЛС бевме глуви, неми и не реагиравме како што треба. Во однос на тоа колку е вмешана политиката јасно е дека не се сериозни чекорите кои ги презема Министерството за образование, кое не се занимава со вистинските проблеми кои ги има во образованието. По нашата реакција, но и по реакцијата на меѓународниот фактор, по ден-два ја врати одлуката назад, но се закани дека по еден месец повторно ќе може да преземе такви чекори. Тоа ја покажува несериозноста на министерот и на власта, бидејќи проблемите во образованието можат да се решат со добра соработка со сите компетентни и од локалната и од централната власт, зашто во спротивно создаваме нови проблеми во оваа сфера".

Од јули е предвидено да стартува втората фаза, односно фискалната децентрализација. Многу општини стравуваат дека ќе се соочат со недостаток од финансиски средства.

"Добар дел од општините се подготвени за оваа фаза бидејќи ова не значи дека се работи за креативен процес, за

На средбата меѓу членовите на претседателството на ДУИ, предводено од Али Ахмети, и градоначалниците од партијата, која се одржа во општинската зграда во Врпчиште, градоначалниците поединечно реферираа како се спроведува процесот на децентрализација во нивните општини и кои се проблемите. Засега градоначалниците нема да ја напуштат ЗЕЛС, но ќе се договорат како да се изврши притисок врз ЗЕЛС за забрзување на децентрализацијата.

кој треба многу да се мисли. Можеби за ова ќе треба да вработиме уште еден сметководител. Се работи чисто за средства кои од Буџетот на РМ треба да се префрлат на буџетот на општините и да се распоредат кај вработените во образованието. Така, вработените наместо да земаат плата од Министерството неа ќе ја добиваат од општините. Но, ако сè е чисто и со однапред предвидени суми и број на вработени не би требало да има проблеми. Голем број градоначалници се плашат дека и во втората фаза ќе им се случи тоа што им се случи во првата фаза, а тоа е дека сумата која беше префрлена како дотација до општините беше 30-40 отсто помала од историските трошоци од претходната година, а се работеше за снабдување со нафта за грење. Ако се има предвид и тоа што секоја година расте цената на нафтата, тогаш оваа разлика од 30 отсто се зголемува. Сега проблемот може да биде поголем, бидејќи е голем бројот на вработените во образованието и ако дојде до него ние нема да бидеме во состојба да ги исплатиме платите навреме и тогаш може да има штрајкови", потенцира Меџити.

Предвидување во живо

ТАРОТ АСТРОЛОГИЈА



Јавете се веднаш

0590 22 202 + 888